

20110471295

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛНИОТ УМЕТНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6 2011

07-1870/1
6 2011

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

З А К О Н
ЗА НАЦИОНАЛНИОТ УМЕТНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет на уредување

1

Поим на национален уметник

2

- (1) () :
- 1) :
- 2) :
- „11 “ ,
- „11 “ ,
- „ “ “
- „23 “
- (2)

(1) 3
2 , :
1) ,
;
2) :
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ;
3) ;

4) 20 ;
5) ;
6)
7) ,

(2) 2 , :
1) ;
2) -
, “ “ -
3) :
- , “ ”
- , “ ”
- “ ”
- “ ”

(3) 2 , :
1) “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ”
2) 30 (,) ;
3) 50 - (,) ;

4)

()

5)

(4)

1)

2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3)

(5)

1)

2)

3)

**Постапка за доделување на титулата
национален уметник**

- (1) 4
- (2) , .
- (3) .
- (4) , .
- (5) 8 - .
- (6) 2 3 (1) .
- (7) / (1)
- (8) .

**Права по основ на титулата национален
уметник**

- (1) 5
- (2) , .
- (3) (1) (2)

Надзор

6

Влегување во сила

7

”

”